

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP2)

MSIP2-SIG-NCB-23-2021-2

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за набавка на стоки – Набавка на општинско возило, со вклучена испорака на возилото до седиштето на Општина Долнени, подрачни канцеларии на општина Долнени во н.м. Ропотово MSIP2-SIG-NCB-23-2021-2.

3. Општина Долнени ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка и транспорт на: 1 (едно) возило за потребите на општината, **со вклучена испорака на возилото до седиштето на Општина Долнени, во подрачните канцеларии на општина Долнени во н.м. Ропотово** кое се набавува за потребите на општинската администрација.

4. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање (NCB) како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од јануари 2011 година), и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од: Жарко Маркоски и да извршат увид во тендерската документација на наведената адреса: Општина Долнени, 7504 Долнени од 07:30 до 14:30 часот не подоцна од 01.05.2022 година.

6. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на **македонски јазик** по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу: Општина Долнени, Предмет: Набавка на општинско возило, со вклучена испорака на возилото до седиштето на Општина Долнени

Адреса: 7504 Долнени,

Архива на Општина Долнени, **во подрачните канцеларии на општина Долнени во н.м. Ропотово**

Поштенски број: 7504,

Република Северна Македонија

и по плаќањето на неповратна такса од 2.000,00 МКД.

а.) За плаќања во МКД – број на сметка

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 10000000063095

Буџетска корисничка сметка: 724014066563011

Приходно konto: 725939, програма 00 1

7. Комплетот тендерска документација ќе биде испратен во електронска и печатена форма и преку пошта на адресите доставени од страна на Понудувачите во форма на писмено барање.

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса: Општина Долнени, **во подрачните канцеларии на општина Долнени во н.м. Ропотово**

Адреса: 7504 Долнени

Поштенски број: 7504

Архива

Држава: Република Северна Македонија

13:00 часот 16.05.2022

Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од **40.000,00 МКД**. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу:

Адреса: 7504 Долнени во **во подрачните канцеларии на општина Долнени во н.м. Ропотово**

Поштенски број: 7504

Архива

Држава: Република Северна Македонија

во:

13:00 часот 16.05.2022